



# СЛУЖБ

## НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕ

1830

2

Službeni vesnik SR  
Makedonije

9100. Skopje  
ran 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. — Огласи според тарифата. — Жиро-сметка кај Службата на општествено книговодство 60802 603-1125

Четврток, 28 март 1974

БЕЛГРАД

БРОЈ 15

ГОД. XXX

Цена на овој број е 20 динари. — Претплата за 1974 година изнесува 350 динари. — Редакција: Улица Јована Ристика бр 1. Пошта бр 228. — Телефони: централа 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Комерцијален сектор 651-671; Телекс 11756.

197.

Врз основа на член 8 став 1 од Општествениот договор за основите и мерилата за усогласување на личните доходи и на другите примања на функционерите кои се именуваат или назначуваат во сојузните органи и организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 64/73), Сојузниот извршен совет донесува

### ОДЛУКА

**ЗА ВИСОЧИНАТА НА ДНЕВНИЦАТА ЗА СЛУЖБЕНО ПАТУВАЊЕ ВО ЗЕМЈАТА НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ НАЗНАЧУВА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ**

1. При службено патување во земјата на функционерите што во сојузните органи на управата, во сојузните организации и во стручните служби ги назначува Сојузниот извршен совет, им припаѓа дневница во височина од 250 динари.

2. Оваа одлука ќе се применува и на директорот на Управата на зградите на сојузните органи и на директорот на Сервисот за одржување на објектите за потребите на репрезентацијата на сојузните органи.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 166  
20 март 1974 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Џемал Биџиќ, с. р.

198.

Врз основа на член 1а став 4, член 37 став 1, чл. 37б и 37д став 1 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65, 28/66, 54/67, 15/71, 29/71 и 26/72), Сојузниот извршен совет донесува

### ОДЛУКА

**ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОКИТЕ ЧИЈ ИЗВОЗ И УВОЗ Е РЕГУЛИРАН**

1. Во Одлуката за измени на Одлуката за определување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран, Е. п. бр. 69 („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/74), точка 2 се менува и гласи:

„2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува врз работите што ќе се склучат и ќе ѝ

се пријават на банката од тој ден до 31 мај 1974 година, како и на извозот што се врши од 28 март 1974 година по работите склучени и пријавени на банката до 14 февруари 1974 година.“

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 167  
20 март 1974 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Џемал Биџиќ, с. р.

199.

Врз основа на член 37д од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65, 28/66, 54/67, 15/71, 29/71 и 26/72), Сојузниот извршен совет донесува

### ОДЛУКА

**ЗА УТВРДУВАЊЕ ПОСЕБЕН ИЗНОС НА ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗНА КВОТА ЗА 1974 ГОДИНА ЗА УВОЗ НА ЗЕМЈОДЕЛСКА МЕХАНИЗАЦИЈА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ШЕКЕРНА РЕПА**

1. За увозот на земјоделска механизација за производство на шеќерна репа (во понатамошниот текст: земјоделска механизација) се утврдува посебен износ на глобалната девизна квота за 1974 година од 24.320.000 динари во девизи што се од значење за одржувањето на ликвидноста во меѓународните плаќања.

2. Средствата на посебниот износ на глобалната девизна квота од точка 1 на оваа одлука ги распределуваат договорно во рамките на Стопанската комора на Југославија, организациите на здружениот труд регистрирани за надворешнотрговски промет на земјоделска механизација.

Распределбата на средствата од став 1 на оваа точка ќе се изврши во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

3. Како земјоделска механизација, во смисла на оваа одлука, се подразбираат земјоделските машини и орудијата за сеидба и за нега на шеќерна репа, што договорно ќе ги утврдат организациите на здружениот труд кои учествуваат во распределбата на тие средства, заедно со претставниците на организациите на здружениот труд за производство на шеќер што имаат договори за производствена кооперација со индивидуални производители за производство на шеќерна репа.

Организациите на здружениот труд од став 1 на оваа точка се должни да се договорот и за другите услови околу увозот и продажбата на земјоделската механизација.

4. Покрај условите од точка 2 на оваа одлука, организациите на здружениот труд што увезуваат земјоделска механизација мораат да ги исполнуваат и следните услови:

1) да имаат обезбеден сервис за одржување и поправка на земјоделската механизација што ја увезуваат;

2) да располагаат со динарски средства за купување на девизи потребни за увозот на земјоделската механизација;

3) да вршат промет на мало на земјоделска механизација.

5. За учеството во договарањето за распределбата на глобалната девизна квота од точка 1 на оваа одлука организациите на здружениот труд се должни да ги поднесат следните докази:

1) потврда од надлежната служба на општественото книговодство дека располагаат со динари за купување на девизи;

2) обврска на организацијата на здружениот труд дека ќе обезбеди сервис и резервни делови за одржување и поправка на земјоделската механизација што ја увезуваат;

3) заверен препис на исправите за правото на вршење промет на мало на земјоделска механизација.

6. Организациите на здружениот труд регистрирани за надворешнотрговски промет на земјоделска механизација се должни да издвојат до 10% од добиените средства според одредбите на оваа одлука, и да ги употребат за увоз на резервни делови за одржување и поправка на земјоделската механизација што ја увезуваат.

7. За извршената распределба на посебниот износ на глобалната девизна квота на поделни организации на здружениот труд во смисла на точка 2 од оваа одлука, Стопанската комора на Југославија му доставува извештај за извршената распределба, со соодветната документација, на Сојузниот секретаријат за пазар и цени.

8. Сојузниот секретаријат за пазар и цени, во спогодба со Сојузниот секретаријат за земјоделство, во рок од 15 дена од денот на приемот на извештајот од Стопанската комора на Југославија, на секоја организација на здружениот труд, што според одредбите на оваа одлука има право на средства од посебната глобална девизна квота, ќе ѝ издаде решение за височината на девизната квота што ѝ припаѓа.

9. Ако организациите на здружениот труд во рамките на Стопанската комора на Југославија не постигнат договор за распределбата на износот на глобалната девизна квота од точка 1 на оваа одлука, распределбата ќе ја изврши Сојузниот секретаријат за пазар и цени, во спогодба со Сојузниот секретаријат за земјоделство, а по претходно поднесениот извештај од Стопанската комора на Југославија.

10. Износот на посебната глобална девизна квота за 1974 година од точка 1 на оваа одлука за увоз на земјоделска механизација може да се користи до 31 декември 1974 година.

11. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 168  
20 март 1974 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Демал Биедиќ, с. р.

## 200.

Врз основа на член 9 од Законот за издавање обврзници на федерацијата во 1974 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 71/73), сојузниот секретар за финансии пропишува

### ПРАВИЛНИК

#### ЗА НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕТО И ЗА АМОРТИЗАЦИЈАТА НА ОБВРЗНИЦИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА

##### Член 1

Обврзниците на Федерацијата издадени според Законот за издавање на обврзници на Федерацијата во 1974 година (во понатамошниот текст: Законот) ќе се пласираат преку организациите што, според одредбите на член 4 од Законот, ги одредиле републиките и автономните покраини, и тоа:

- 1) Стопанската банка, Сараево;
- 2) Инвестиционата банка, Титоград;
- 3) Стопанската банка, Загреб;
- 4) Стопанската банка, Скопје;
- 5) Службата на општественото книговодство на СР Словенија, Љубљана;
- 6) Белградската банка, Белград;
- 7) Војводинската банка, Нови Сад;
- 8) Косовската банка, Приштина.

##### Член 2

Средствата од продадените обврзници издадени според Законот (во понатамошниот текст: обврзниците) организациите од член 1 на овој правилник ги уплатуваат, секој десетти, дваесетти и последниот ден во месецот, во корист на сметката бр. 60811-630-112-облик 53 — Приходи на Буџетот на Федерацијата за 1974 година која се води кај Филијалата на Службата на општественото книговодство во Белград.

За уплатување на средствата од став 1 на овој член се користи образецот СОК бр. 50 — Општ налог за пренос.

##### Член 3

Секоја од организациите од член 1 на овој правилник (во понатамошниот текст: организацијата) е должна на Службата на општественото книговодство на Југославија да ѝ поднесува секој месец, и тоа најдоцна до петнаесеттиот ден во месецот, извештај за продадените обврзници во претходниот месец.

Извештајот од став 1 на овој член содржи: вкупна номинална вредност на обврзниците продадени на корисниците на општествени средства од областа на стопанството, на банките, на корисниците на општествени средства од областа на стопанството и на граѓаните; износ на средствата што организацијата требало да го уплати во корист на сметката од член 2 на овој правилник по основ на продадените обврзници во претходниот месец и износ на средствата што таа организација го уплатила во корист на споменатата сметка до петнаесеттиот ден во месецот на име на продадените обврзници во претходниот месец. Кон овој извештај се доставува и преглед на непродадените обврзници во апоени и номинална вредност на непродадените обврзници според состојбата на првиот ден во месецот во кој се поднесува извештај.

Покрај извештајот од став 1 на овој член, на Службата на општественото книговодство на Југославија организацијата ќе ѝ поднесе и извештај со пресметката на продадените обврзници, и тоа:

- 1) за првата серија — до 20 јули 1974 година;
- 2) за втората серија — до 20 јануари 1975 година.

Извештаите од став 3 на овој член содржат номинална вредност на непродадените обврзници.

износ на средствата што организацијата требало да го уплати на сметката од член 2 на овој правилник по месеци и вкупно на име на продадените обврзници; износ на средствата што организацијата го уплатила на сметката од член 2 на овој правилник по месеци и вкупно на име на продадените обврзници; попис на непродадените обврзници по апоените и броевите на обврзниците; рекапитулација на непродадените обврзници по апоените и номиналната вредност на непродадените обврзници за секој апоен.

Непродадените обврзници организацијата ќе ги предаде на Службата на општественото книговодство на Југославија веднаш по усогласувањето на пресметката за продадените обврзници од првата, односно од втората серија со Службата на општественото книговодство на Југославија, а најдоцна до 10 август 1974 година — непродадените обврзници од првата серија, односно најдоцна до 10 февруари 1975 година — непродадените обврзници од втората серија.

Предавањето на непродадените обврзници ќе се изврши комисијски во седиштето на организацијата.

#### Член 4

Исплатувањето (амортизацијата) на обврзниците го врши Службата на општественото книговодство согласно со одредбите на Законот.

#### Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 7-444/1  
19 март 1974 година  
Белград

Сојузен секретар  
за финансии,  
Јанко Смоле, с. р.

### 201.

Врз основа на член 24 став 1 од Законот за основните права на носителите на „Партизанска споменица 1941“ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72 и 40/73), сојузниот секретар за труд и социјална политика издава

#### НАРЕДБА

#### ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОСЕЧНИОТ МЕСЕЧЕН ЛИЧЕН ДОХОД ВО ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 1973 ГОДИНА

1. Просечниот месечен личен доход во Југославија за 1973 година се утврдува во износ од 1.938 динари.

Утврдениот износ на просечниот месечен личен доход од став 1 на оваа наредба служи за утврдување на додатокот кон пензијата и на постојаното месечно парично примање за 1974 година според Законот за основните права на носителите на „Партизанска споменица 1941“.

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 7-988/1  
13 март 1974 година  
Белград

Сојузен секретар  
за труд и социјална  
политика,  
Вуко Драгашевиќ, с. р.

### 202.

Врз основа на член 13 став 4 од Законот за основните права на лицата одликувани со Орден на народен херој („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72), сојузниот секретар за труд и социјална политика издава

#### НАРЕДБА

#### ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОСЕЧНИОТ МЕСЕЧЕН ЛИЧЕН ДОХОД ВО ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 1973 ГОДИНА

1. Просечниот месечен личен доход во Југославија за 1973 година се утврдува во износ од 1.938 динари.

Утврдениот износ на просечниот месечен личен доход од став 1 на оваа наредба служи за утврдување на постојаното месечно парично примање за 1974 година според Законот за основните права на лицата одликувани со Орден на народен херој.

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 7-989/1  
13 март 1974 година  
Белград

Сојузен секретар  
за труд и социјална  
политика,  
Вуко Драгашевиќ, с. р.

### 203.

Врз основа на член 3 став 1 од Законот за борецкиот додаток („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72), сојузниот секретар за труд и социјална политика издава

#### НАРЕДБА

#### ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВОТ ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА БОРЕЧКИОТ ДОДАТОК ВО 1974 ГОДИНА

1. Основот за одредување на борецкиот додаток во 1974 година се утврдува во износ од 1.938 динари.

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 7-990/1  
13 март 1974 година  
Белград

Сојузен секретар  
за труд и социјална  
политика,  
Вуко Драгашевиќ, с. р.

### 204.

Врз основа на член 25 став 1 од Законот за основните права на борците од Шпанската националноослободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72 и 40/73), сојузниот секретар за труд и социјална политика издава

#### НАРЕДБА

#### ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОСЕЧНИОТ МЕСЕЧЕН ЛИЧЕН ДОХОД ВО ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 1973 ГОДИНА

1. Просечниот месечен личен доход во Југославија за 1973 година се утврдува во износ од 1.938 динари.

Утврдениот износ на просечниот месечен личен доход од став 1 на оваа наредба служи за утврдување на додатокот кон пензијата и на постојаното месечно парично примање за 1974 година според Законот за основните права на борците од Шпанската националноослободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година.

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 7-991/1  
13 март 1974 година  
Белград

Сојузен секретар  
за труд и социјална  
политика,  
Вуко Драгашевиќ, с. р.

## 205.

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за воените инвалиди („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72), сојузниот секретар за труд и социјална политика издава

## НАРЕДБА

## ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСИТЕ НА ЛИЧНАТА И СЕМЕЈНАТА ИНВАЛИДНИНА И НА ОРТОПЕДСКИОТ ДОДАТОК ВО 1974 ГОДИНА

1. Личната и семејната инвалиднина и ортопедскиот додаток се зголемуваат почнувајќи од 1 јануари 1974 година за 16% и така зголемени изнесуваат.

1) личната инвалиднина, и тоа:

| а) за воените инвалиди од I до VII група, месечно: | група     | динари |
|----------------------------------------------------|-----------|--------|
| I                                                  | — — — — — | 2.764  |
| II                                                 | — — — — — | 2.003  |
| III                                                | — — — — — | 1.515  |
| IV                                                 | — — — — — | 1.119  |
| V                                                  | — — — — — | 797    |
| VI                                                 | — — — — — | 494    |
| VII                                                | — — — — — | 334    |

б) за воените инвалиди од VIII до X група, во еднокретен годишен износ:

| група | динари          |
|-------|-----------------|
| VIII  | — — — — — 1.929 |
| IX    | — — — — — 1.448 |
| X     | — — — — — 969   |

2) семејната инвалиднина, и тоа:

а) за еден член на семејството, годишно — — — — — 2 036 динари

б) за секој понатамошен член на семејството што е сојузивател на инвалиднина, годишно — — — — — 1.017 динари

в) зголемена семејна инвалиднина (член 30 од Законот за воените инвалиди), месечно — — — — — 271 динар

3) ортопедскиот додаток, и тоа:

а) за прв степен телесно оштетување, месечно — — — — — 800 динари

б) за втор степен телесно оштетување, месечно — — — — — 610 динари

в) за трет степен телесно оштетување, месечно — — — — — 393 динари

г) за четврти степен телесно оштетување, месечно — — — — — 190 динари

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 7-992/1  
13 март 1974 година  
Белград

Сојузен секретар  
за труд и социјална  
политика,  
Вуко Драгашевиќ, с. р.

## 206.

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за воените инвалиди („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72), сојузниот секретар за труд и социјална политика издава

## НАРЕДБА

## ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ НА ДОДАТОКОТ ЗА НЕГА И ПОМОШ ОД СТРАНА НА ДРУГО ЛИЦЕ ВО 1974 ГОДИНА

1. Дополнотот за нега и помош од страна на друго лице изнесува месечно, почнувајќи од 1 јануари 1974 година, и тоа:

- 1) за воен инвалид, распореден во прв степен на додаток 2.519 динари,
- 2) за воен инвалид, распореден во втор степен на додаток 1.938 динари,
- 3) за воен инвалид, распореден во трет степен на додаток 1.357 динари.

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 7-993/1  
13 март 1974 година  
Белград

Сојузен секретар  
за труд и социјална  
политика,  
Вуко Драгашевиќ, с. р.

## 207.

Врз основа на член 72 од Законот за печатот и за другите видови информации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 45/60 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/65), сојузниот секретар за внатрешни работи до-несува

## РЕШЕНИЕ

## ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ »FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG«

Се забранува внесувањето во Југославија и растурањето на весникот »Frankfurter Allgemeine Zeitung, број 33 од 8 февруари 1974 година, кој излегува на германски јазик во Франкфурт, Сојузна Република Германија.

Бр. 650-1-22/137  
4 март 1974 година  
Белград

Сојузен секретар  
за внатрешни работи,  
Лука Бановиќ, с. р.

208.

Врз основа на член 72 од Законот за печатот и за другите видови информации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 45/60 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/65), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

## РЕШЕНИЕ

## ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА СПИСАНИЕТО »QUICK«

Се забранува внесувањето во Југославија и растурањето на списанието »Quick«, број 8 од 14 февруари 1974 година, кое излегува на германски јазик во Минхен, Сојузна Република Германија.

Бр. 650-1-22/139  
5 март 1974 година  
Белград

Сојузен секретар  
за внатрешни работи,  
Лука Бановиќ, с. р.

209.

Врз основа на член 62 точка 14 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и на народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/72) и член 6 став 2 од Законот за измени и дополненија на Законот за организацијата на Југословенските пошти, телеграфи и телефони („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/71), Советот на гувернерите донесува

## ОДЛУКА

## ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРЕОСТАНАТИОТ ДЕЛ НА СРЕДСТВАТА ОД ШТЕДНИТЕ ВЛОГОВИ ВРЗ ПОШТЕНСКАТА ШТЕДИЛНИЦА ВО 1974 ГОДИНА

1. Народната банка на Југославија ќе пренесе во 1974 година врз Поштенската штедилница средства во износ од 1.701.983.972,12 динари како преостанати средства од штедните влогови, собрани до 31 декември 1971 година, што се водат како депонирани средства на Поштенската штедилница кај Народната банка на Југославија.

Средствата од штедните влогови, што во 1974 година се пренесуваат врз Поштенската штедилница во смисла на став 1 од оваа точка, Поштенската штедилница ќе ги распореди врз републиките и автономните покраини според нивното учество во вкупните средства на штедните влогови кај Поштенската штедилница остварени до 31 декември 1971 година.

При распоредувањето на средствата од оваа одлука врз републиките и автономните покраини, Поштенската штедилница ќе ги земе предвид обврските по кредитите што Народната банка на Југославија му ги дала на Воениот сервис од средствата на штедните влогови до 31 декември 1971 година за давање потрошувачки кредити на воени лица во износ од 128.200.000 динари. Пренесувањето на кредитите од Народната банка на Југославија врз Поштенската штедилница ќе се изврши до крајот на 1974 година односно при пренесувањето на последната рата на средствата од штедните влогови во смисла на оваа одлука.

2. Од вкупниот износ на средствата од точка 1 став 1 од оваа одлука Народната банка на Југославија ќе пренесе врз Поштенската штедилница 250

милиони динари во првото тримесечје на 1974 година.

Средствата од став 1 на оваа точка ќе се пренесат врз Поштенската штедилница во втората половина на месец март 1974 година.

Преостанатиот дел на средствата Народната банка на Југославија ќе го пренесе врз Поштенската штедилница според динамиката што ќе ја утврди Советот на гувернерите во почетокот на секое тримесечје.

3. Средствата на штедните влогови што Народната банка на Југославија ќе ги пренесува врз Поштенската штедилница според одредбите на оваа одлука, Поштенската штедилница ќе ги користи за давање кредити за намените и под условите што ќе ги утврдат надлежните републички и покраински органи врз основа на одредбите на член 366 од Законот за организацијата на Југословенските пошти, телеграфи и телефони („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/65, 50/68, 51/68, 15/70 и 58/71).

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 11  
18 март 1974 година  
Белград

Претседател на Советот на  
гувернерите  
Гувернер  
на Народната банка на  
Југославија,  
Бранислав Чолановиќ, с. р.

210.

Врз основа на член 33 став 1 од Законот за Службата на општественото книговодство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/72, 23/72, 33/72, 39/72, 55/72, 63/72 и 71/72), генералниот директор на Службата на општественото книговодство на Југославија пропишува

## УПАТСТВО

## ЗА ИЗМЕНА НА УПАТСТВОТО ЗА ОТВОРАЊЕ И УКИНУВАЊЕ НА ЖИРО-СМЕТКИ И ДРУГИ СМЕТКИ НА КОРИСНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА КАЈ СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО

1. Во Упатството за отворање и укинување на жиро-сметки и други сметки на корисници на општествени средства кај Службата на општественото книговодство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/73) во точка 22 зборовите: „до 28 февруари 1974 година“ се заменуваат со зборовите: „до 30 јуни 1974 година“.

2. Во точка 23 став 1 зборовите: „до 28 февруари 1974 година“ се заменуваат со зборовите: „до 30 јуни 1974 година“.

Во став 2 зборовите: „до 15 март 1974 година“ се заменуваат со зборовите: „до 15 јули 1974 година“.

3. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

20 бр. 1/37  
18 март 1974 година  
Белград

Генерален директор  
на Службата на општественото  
книговодство на Југославија,  
Антон Полајнар, с. р.

## 211.

Организациите на здружениот труд што учествуваат во извозот и увозот на вино и на други алкохолни пијачки на пленарниот состанок, одржан на 29 март 1973 година, склучија и потпишаа Општествен договор за условите и начинот на извозот и увозот на вино и на други алкохолни пијачки — од тарифните броеви што се наведени во оригиналот на овој договор, а кој во извод гласи:

„Врз основа на член 54 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65, 28/66, 54/67, 15/71, 29/71 и 26/72), во врска со член 11 став 2 од Уредбата за постапката за склучување и објавување на општествени договори и за начинот и условите за вршење на надворешнотрговски промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/73), претставниците на организациите на здружениот труд што учествуваат во извозот и увозот на вино и на други алкохолни пијачки склучуваат

**ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР****ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ИЗВОЗОТ И УВОЗОТ НА ВИНО И НА ДРУГИ АЛКОХОЛНИ ПИЈАЧКИ****Член 1**

Заради унапредување и стабилизација на производството, извозот и увозот на вино и на други алкохолни пијачки, учесниците на овој договор со овој договор ги регулираат:

- 1) програмата и организацијата на производството заради извоз;
- 2) програмата и организацијата на извозот и увозот;
- 3) извозот и увозот на грозје за преработка, шипра (сок) од грозје, вино и други алкохолни пијачки, освен пиво, рум, арака и ликери;
- 4) сите доработни, врзани, компензациони, реекспортни, switch и други извозни и увозни работи што се однесуваат на производите од овој договор;
- 5) следењето и евиденцијата на извозот и увозот на производите од овој договор заради утврдување на остварените резултати како и на влијанието што тој извоз и увоз го имаат врз понатамошниот извоз и увоз и врз домашниот пазар, заради преземање соодветни мерки за подобрување на извозот и увозот и за поорганизирано настапување на странски пазари;
- 6) санкциите за неизвршување на овој договор.

**Член 4**

Учесниците во извозот и увозот се должни заради постигнување најдобри услови во извозот и увозот да истапуваат договорно и организирано на странски пазари. Заради тоа се обврзуваат дека:

- 1) ќе ја утврдуваат заедничката програма на извозот и увозот на вино и на други производи наведени во член 1 од овој договор — глобално и за поодделни пазари, како и условите за нејзиното извршување;
- 2) на странски пазари ќе настапуваат договорно во поглед на понудата, цената, ексклузивитетот и другите услови;
- 3) за пазарите за кои тоа е потребно договорно ќе ги утврдат носителите на работите и консултантите, застапниците, како и начинот на кој ќе се склучуваат работите за поодделни земји;
- 4) при изработката на програмата и утврдувањето на политиката на извозот и увозот ќе водат сметка за стабилноста на домашниот пазар и за тенденциите на странските пазари;
- 5) ќе тргнуваат од стимулативните цени за производители, засновани врз интенциите на стопанската реформа и врз економската политика на Југославија;

6) ќе обезбедуваат потребни средства (сопствени придонеси, придонеси на општествената заедница и др.) за надминување на посебните тешкотии на одредени пазари, за одредени производи и за одредено време;

7) ќе ги почитуваат, односно ќе се придржуваат кон дадените обврски и гаранции од страна на општествената заедница и Фондот за унапредување на производството и извозот-увозот на вино и на други алкохолни пијачки — Белград, кон заклучоците, одлуките и другите акти со кои се преземаат одредени обврски донесени од органот надлежен за спроведувањето на овој договор и ќе се залагаат за нивното доследно извршување и применување;

8) ќе ги почитуваат, односно ќе се придржуваат кон одредбите на овој договор и дека нема да го отежнуваат неговото доследно спроведување на штета на другите учесници и на поставените цели и задачи.

**Член 21**

За спроведувањето на овој договор ќе се грижи Фондот за унапредување на производството и на извозот-увозот на вино и на други алкохолни пијачки — Белград.

Претставници на организациите на здружениот труд што учествуваат во извозот и увозот на вино и на други алкохолни пијачки: „Навип“ — Земун, „Словенијавино“ — Љубљана, „Винопродукт“ — Загреб, „Истравино-експорт“ — Риска, „Тиквеш“ — Кавадарци, „Далмацијавино“ — Сплит, Кметијски комбинат — Птуј, ПК „Београд“ — „Вршачки виногради“ — Вршац, „Југославија комерц“ — Белград, „Жупски Рубин“ — Крушевац, „Емона“ — Љубљана, „Генералекспорт“ — Белград, „Мартијан Бадел“ — Загреб, „Хепок“ — Мостар, „Адрија“ — Белград, „Вино-жула-експорт“ — Александровац, „Сервис-импорт“ — Титоград, „Вокар“ — Белград, „Јадран-експорт“ — Сежана, „Кобеке“ — Белград, „Интер-експорт“ — Белград, „Центропром“ — Белград, ПУ „Македонијавино“ — Скопје, „Експорт-импорт Косова“ — Приштина, „Агрокосово“ — Приштина.

Овој општествен договор го прифатија Стопанската комора на Југославија со актот бр. 1702/94 од 15 февруари 1974 година и Сојузниот секретаријат за надворешна трговија со актот бр. 17-10751/2 од 27 декември 1973 година.

Овој општествен договор влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

## 212.

Врз основа на член 244 став 2 алинеја 3 од Уставот на СФРЈ, согласно со Системските решенија за реализација на политиката на развојот на земјоделството во периодот од 1973 до 1975 година, извршните совети на социјалистичките републики и извршните совети на социјалистичките автономни покраини склучуваат

**ДОГОВОР****ЗА МИНИМАЛНИТЕ ОТКУПНИ ЦЕНИ И ЗА ЕДИНСТВЕНИТЕ ПРЕМИИ ЗА МЛЕКОТО**

1. Извршните совети на републиките и извршните совети на автономните покраини заклучија дека со важност од 15 март 1974 година ќе ги одредат и усогласат минималните откупни цени на млекото на ниво од 0,65 динари за единици на маснотија. Ова ниво на минималните откупни цени им одговара на трошоците на производството, утврдени во април 1972 година, зголемени за 18%, за колку овие трошоци пораснале до крајот на 1973 година.

Минималната откупна цена од став 1 на оваа точка важи за кравјото млеко што содржи 3,6%

млечна маснотија и за овчото млеко што содржи 4% млечна маст. За млекото што содржи повеќе или помалку маснотија, цената сразмерно се зголемува или намалува за кравјото млеко најмногу до 4,2%, а за овчото млеко најмногу до 6,2% млечна маст.

Минималната откупна цена не важи за кравјото млеко што содржи помалку од 3,2% млечна маст и за овчото млеко што содржи помалку од 4% млечна маст.

2. Извршните совети на републиките и извршните совети на автономните покраини заклучуваат дека поради зголемувањето на минималната откупна цена на млекото и укинувањето на преработувачката премия треба да се усогласат малопродажните цени на конзумното млеко и на млечните производи.

3. Извршните совети на републиките и извршните совети на автономните покраини од своите буџетски средства и понатаму на организациите на здружениот труд за млекото произведено во сопствено производство и во кооперација со индивидуалните производители ќе им плаќаат премия во височина од најмалку 0,30 динари за еден литар кравјо млеко што содржи 3,2% млечна маст и за овчо млеко што содржи 4% млечна маст.

Овој минимален износ на премията за млекото ќе се применува и во пресметката помеѓу републиките и автономните покраини, што се врши преку филијалите на Службата на општественото книговодство врз основа на поднесено барање со документација.

Потребната документација ќе ја одредат републичките и покраинските секретари за земјоделство, односно секретарите надлежни за работите на земјоделството во републиката и во автономната покраина.

Премията се исплатува за кравјото млеко што содржи најмалку 3,2% млечна маст, а за овчото млеко што содржи најмалку 4% млечна маст. За млекото што содржи повеќе од 3,2%, односно 4% млечна маст премията се пресметува врз количината со 3,2% млечна маст за кравјото млеко, и со 4% млечна маст за овчото млеко. За кравјото млеко со повеќе од 4,2% млечна маст, и за овчото млеко со повеќе од 6,2% млечна маст, пресметувањето се врши најмногу до 4,2%, односно до 6,2% млечна маст.

4. Овој договор се објавува во „Службен лист на СФРЈ“.

За Извршниот совет на СР Босна и Херцеговина,  
**Ратомир Фуке, с. р.**

За Извршниот совет на СР Македонија,  
**Јанко Лазаревски, с. р.**

За Извршниот совет на СР Словенија,  
**Милован Зидар, с. р.**

За Извршниот совет на СР Србија,  
**Бранко Јовановиќ, с. р.**

За Извршниот совет на СР Хрватска,  
**Раде Павловиќ, с. р.**

За Извршниот совет на СР Црна Гора,  
**Жарко Драговиќ, с. р.**

За Извршниот совет на САП Војводина,  
**Милан Јањетовиќ, с. р.**

За Извршниот совет на САП Косово,  
**Илијаз Хаџиу, с. р.**

6 март 1974 година  
Белград

## 213.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

### СПОГОДБА

#### ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА НАТРИУМ КАРБОНАТ (КАЛЦИНИРАНА СОДА)

1. Претставникот на производителите и претставниците на потрошувачите на 17 јануари 1974 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за натриум карбонат (калцинирана сода), со тоа што производителските организации на здружениот труд да можат да ги зголемат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, така што највисоката продажна цена да изнесува 1.800 динари за една тона.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производот од точка 1 на оваа спогодба ќе го продаваат, односно купуваат по цената и под условите што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 72/1 од 22 март 1974 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставник на производителите: „СОДА-СО“ — Тузла.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 16 купувачи-потрошувачи назначени во посебниот прилог кон Спогодбата, што се наоѓа во документацијата на Стопанската комора на Југославија.

## 214.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

### СПОГОДБА

#### ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА РАМНО СТАКЛО (ВЛЕЧЕНО ПРОЗОРСКО, ЛЕАНО ОРНАМЕНТ И АРМИРАНО)

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 7 ноември 1973 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за рамно стакло (влечено прозорско, леано орнамент и армирано), со тоа што производителските организации на здружениот труд да можат да ги зголемат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, до 15%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите, што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 195/1 од 22 март 1974 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: Индустија стакла — Панчево и Индустија стакла и рудници немстала — Липик.

Претставници на купувачите-потрошувачи: Пословно удружење „Југостакло“ — Белград, Трговинско предузеће „Копалник“ — Белград и Трговинско подјетје „Стекло“ — Љубљана.

## 215.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

**СПОГОДБА****ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА СТАКЛЕНА АМБАЛАЖА**

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 6 ноември 1973 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за стаклена амбалажа, со тоа што производителските организации на здружениот труд да можат да ги зголемат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, најмногу до 20%, а според Ценовникот кој е составен дел на Спогодбата.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 183/2 од 22 март 1974 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: Српска фабрика стакла — Параќин, Творница стакла „Стража“ — Хум на Сутли, Стекларна „Храстник“ — Храстник и Индустија за стакло и стаклени влакна — Скопје.

Претставници на купувачите-потрошувачи: „ИНЕКС ВИНО-ЖУПА“ — Александровац, „Грозд“ — Струмица, „Аграрија“ — Конер, „Звечено“ — Славонска Пожега, „Колинска“ — Љубљана, „Дана“ — Мирна, „Суботичанка“ — Суботица, „Истра-вино експорт“ — Риека, „Сегестика“ — Сисак, „Фруктал-алко“ — Ајдовшчина, „Маријан Бадел“ — Загреб, „НАВИП“ — Земун, „Пивара“ — Зрењанин, „Талис“ — Марибор, Буковичка Бања — Арангеловац, „Херцеговка“ — Мостар, „Далмација-вино“ — Сплит, „Мараска“ — Задар, „Неретва“ — Опuzен, Творница уља — Загреб, „Серво Михал“ — Зрењанин, Фабрика уља — Врбас, „Будимка“ — Пожега, „Чачанка“ — Чачак, „Жупски рубин“ — Крушевац, „Подгорка“ — Осечина, ПИК „Таково“ — Горњи Милановац, „Бимал“ — Врчко, „Прокупац“ — погон Београд — Белград, Јагодинска пивара — Светозарево, „Требјеса“ — Никшиќ, „Унион“ пивоварна — Љубљана, „Лашко“ пивоварна — Лашко, Загребачке пивоваре — Загреб, Осјечка пивоварна — Осиек, „Винопродукт“ — Загреб, Здравилишце Слатина — Раденци, Здравилишце — Рогашка Слатина и Лечилиште — Врњачка Бања.

## 216.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

**СПОГОДБА****ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЛЕКОВИ ЗА ХУМАНА МЕДИЦИНА, ЗА МЕДИЦИНСКИ ФЛАСТЕРИ И ЗА ДЕНТАЛНИ ПРЕПАРАТИ**

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 1 ноември 1973 го-

дина склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за лекови за хумана медицина, за медицински фластери и за дентални препарати, со тоа што производителските организации на здружениот труд да можат да ги зголемат своите затечени продажни цени во просек за 11% за експертното производство на тие производи, а според Ценовникот кој е составен дел на Спогодбата и под условите на продажбата од таа Спогодба.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 976/5 од 25 март 1974 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Алкалоид“ — Скопје, „Босналијек“ — Сараево, „Галеника“ — Земун, „Фармакос“ — Призрен, „Хемофарм“ — Вршац, „Крка“ — Ново Место, „Лек“ — Љубљана, „Плива“ — Загреб, „Серво Михал“ — погон лекова — Зрењанин, „Здравље“ — Лесковац, Полигалант — Волча Драга и „Белупо“ — Лудбрег.

Претставници на купувачите-потрошувачи: Сојузот на заедниците на здравственото осигурување на Југославија — Белград и Сојузот на заедниците на здравствените работни организации на Југославија — Белград.

**НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА**

Врз основа на член 34 од Законот за народната одбрана („Службен лист на СФРЈ“, бр. 8/69), на предлог од Извршниот совет на САП Косово, Претседателот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија донесува

**РЕШЕНИЕ****ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ КОМАНДАНТ НА ПОКРАЙНСКИОТ ШТАБ ЗА НАРОДНА ОДБРАНА**

Се разрешува од должноста на командант на Покраинскиот штаб за народна одбрана на Социјалистичка Автономна Покраина Косово Сант Затириџи.

За командант на Покраинскиот штаб за народна одбрана на Социјалистичка Автономна Покраина Косово се именува генерал-мајорот Етем Речица.

Р. п бр. 171/1  
20 март 1974 година  
Белград

Претседател  
на Републиката,  
Јосип Броз Тито, с. р.

Врз основа на член 43 став 3 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71, 54/71 и 67/72), Сојузниот извршен совет донесува

**РЕШЕНИЕ****ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ**

За потсекретар во Сојузниот секретаријат за



внатрешни работи се назначува Драшко Јуришиќ,  
помошник сојузен секретар за внатрешни работи.

Е. п. бр. 124  
20 февруари 1974 година  
Белград

**Сојузен извршен совет**

Претседател,  
Џемал Биедиќ, с. р.

Врз основа на член 43 од Законот за органи-  
зацијата и делокругот на сојузните органи на упра-  
вата и на сојузните организации („Службен лист  
на СФРЈ“, бр. 32/71, 54/71 и 67/72), Сојузниот извр-  
шен Совет донесува

**РЕШЕНИЕ**

**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПОТСЕКРЕТАР ВО СО-  
ЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИИ**

Се разрешува од должноста на потсекретар во  
Сојузниот секретаријат за финансии Јосип Љовре-  
новиќ, поради одење на друга должност.

Е. п. бр. 153  
6 март 1974 година  
Белград

**Сојузен извршен совет**

Претседател,  
Џемал Биедиќ, с. р.

**ОДЛИКУВАЊА**

**УКАЗ**

**ПРЕТСЕДАТЕЛОТ  
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-  
ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на Уставниот амандман XXXVII  
точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликува-  
њата одлучува да се одликуваат:

Од СР Хрватска

— за особени заслуги и постигнати успеси во  
работата од значење за социјалистичката изградба  
на земјата

**СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ  
ЗРАЦИ**

Дракулић Симе Мирко, Матуза Фране Петар,  
Петровић Луке Јован;

**СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ**

Бастаја Милана Никола, Годић Јосипа Милош,  
Гушић Велимира Миле, Каралић Антуна Луца, Мар-  
ковић Николе Јосип, Рушев Николе Иво, Тишма-  
-Ракановић Уроша д-р Зора, Ветма Антуна Иво;

**СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА  
СВЕЗДА**

Арбанас Ивана Антун, Браниш Војте Војта,  
Брешки Блаже Лука, Дук Јосипа Иван, Фијан-  
-Енгел Антуна Паула, Хргар Мирка Јосип, Ненадић  
Петра Милан, Перић Фране Павао, Урбан Јосипа  
Славко, Вајс-Девић Ивана Анкица, Вучковић Ни-  
коле Иван, Вујић Марка Бранко, Житковић Јанка  
Стјепан;

**СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ**

Алкар Петра Јосип, Андријашевић Ивана Алф-  
онзо, Бадањак Миле Дане, Барић Мате Бара,  
Васић Ивана Марија, Блажековић Ђуре Јакоб, Боса-  
нац Николе Фране, Бурић-Матијашчић Јанка  
Драгица, Циндрић Николе Драгутин, Ѓакић-Радоч-  
чај Мате Славица, Дракулић Николе Јован, Дуј-  
мовић-Ширић Ивана Ката, Ђурђевић Мате Маријан,  
Главаш Томе Жељко, Грковић Павла Миле, Халу-  
жан Стјепана Стјепан, Хољевац Јосе Иван, Худолин  
Антуна Ђуро, Илијевић Петра Марко, Јакобовић  
Ивана Звонимир, Јанецки Антуна Стјепан, Јањић  
Марка Станко, Јурчић Ивана Мирко, Јуриц Ивана  
Иван;

Карамарковић-Меденец Антуна Јагица, Карас  
Павла Јосип, Катић-Граора Косте Анђа, Кљукон-  
ница Николе Марко, Колунџија Николе Боривој,  
Котур Михаила Драган, Ковачић Николе Станко,  
Кукић Јосипа Анте, Квесић Стојана Маријан, Маг-  
дић Јосе Иван, Магдић Томе Јосип, Маховић Ан-  
туна Звонко, Маричић Грге Шиме, Маринковић-  
-Пенић Јосипа Резика, Марјановић Илије Лазо,  
Мартан Мирка Милан, Матанић Николе Иван Ма-  
тешић Мије Никола, Миљевић Ђуре Марко, Мр-  
ђеновић Јанка Ђуро, Обајдин Мате Миле,  
Mr Pasholli Shahina Asllan, Паулић Јосипа  
Јосип, Павлинић Јосипа Ладислав, Пенић  
Јосипа Стјепан, Петковић Миле Ђуро, Петковић-  
-Јаноушек Николе Зора, Плеш Миле Ивица, Пога-  
чић Стјепана Фране, Прикратки Стјепана др Иван;

Рушец Ивана Стјепан, Скупњак-Мокровић  
Фране Васиљка, Стипановић Стипе Стипо, Шико-  
вић Ђуре Драгутин, Шпољар-Худлер Марка Ката-  
рина, Штрбенац Јосе Бранко, Талер Албина  
Стјепан Тепавац Павла Мика, Туњић-Кодба Анд-  
рије Франциска, Туркаљ Фране Иван, Велемировић  
Милоша Душан, Вугринић-Фабек Ватрослава Мира,  
Вујатовић-Безјак Рудолфа мр рн Зденка, Вуко-  
шић Дане Јуре, Жешко Драгутина Јустина,  
Живковић Јована Михајло, Живковић Марка  
Милић;

— за особени заслуги во ширењето на брат-  
ството меѓу нашите народи и народности, во созда-  
вањето и развивањето на политичкото и моралното  
единство на народите

**СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБ-  
РЕН ВЕНЕЦ**

Белшњак Марка Алојз, Гечек Јураја Јосип, Ми-  
лошевић Раде Милорад, Штефанац Миле Здравко,  
Жупанић Јосипа Иван;

— за примерно залагање и постигнати успеси во работата

#### СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Бадовинац Алојза Маријан, Чачић Ђуре Славко, Дозет Стојана Саво, Хајдин Марка Јован, Јуринец Јуре Мато, Кордић Павла Тадија, Крек Николе Николо, Маврачић Славка Звонко, Осонички Петра Петар, Пелес Стјепана Владо, Пемпер Мије Мија, Солдо Јозе Иван, Жужић Јанка Стјепан;

#### СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Антуновић Јосипа Мате, Барбир-Гавранић Петра Марија, Берић Андрије Илија, Богуповић Ивана Славен, Босиљ-Цикач Мирка Анка, Босиљ Ладислава Илија, Божић Драгана Остоја, Бувић Мартина Франьо, Ђуриловић Јосипа Антун, Дрљача Ђуре Милован, Дружијанић Мате Велько, Фајфарић Јосипа Милка, Франић Ивана Петар, Франко Томе Франьо, Гргуриновић Ивана Анте, Хараловић Петра Звонко, Хољевац-Божичевић Кэте, Хосни Јураја Блаж, Ивета Марка Иван;

Јерковић Мате Винко, Јурчић Мате Миле, Јуришак Вјекослава Иван, Калић Јосо Милан, Керетић Ивана Стјепан, Кажич Мате Славко, Клешић Славка Славко, Кордић Никоде Славко, Ковачевић Милана Бранко, Крстичевић Александар Мате, Кучинић Стјепана Анте, Кукрузовић Раде Бошко, Кузмановић Раде Божо, Ловрић Ивана Анто, Мартинчић Блаже Винко, Матош Ивана Иван, Мочић-Сорић Јуреја Ана Мијић Анте Јозо, Мравак Јакова Мато, Мујкановић Хасана Хасан, Мулц Андрије Мирослава;

Нералић Мије Мара, Новачки Аугуста Јанко, Одобашић Мијата Анто, Ослаковић Драгутина Богдан, Остојић Анте Мате, Павичевић-Марковић Милана Ана, Перас Стјепана Марија, Петковић-Радловић Илије Десанка, Петровић Петра Милан, Пјевац Милана Гојко, Почакал Драгутина Анђелко, Пољак-Паулић Миле Бара, Радочај Николе Иван, Радовић Милића Милош, Рајић Мије Илија, Ранковић-Циган Фране Мајда, Рудан Мартина Дарко;

Скукан Мије Анка, Стапић-Фистрич Аугуста Иванка, Стипетић Јосипа Вера, Шабан Шимо Милан, Трбојевић-Тепавац Ђуре Милка, Турујлија Миле Павао, Владинић Томе Олга, Влајков Миливоја Иван, Врбанић Стјепана Живко, Врзић Ферде Љубица, Вуковински Фране Иван, Жалац Пере Иван;

Од СР Србија

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

#### СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Јовановић Драгомира Владимир, Којић Андрије Добривоје;

#### СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Ѓирић Саве Владимир;

#### СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Ѓирић Војина Станислав, Драшковић Луке Војин, Ѓорѓевић Стојана Правдољуб, Јовановић Будимира Милутин, Крстић Душана Божидар, Манић-Поповић Бранислава Перуника, Мишић Димитрија Новица, Митић Божидача Живојин, Николић Ивана Драгослав, Сотировић Јордана Божидар, Спасић Стојана Крста, Тошић Алексе Сава, Видановић Бранка Божидар, Живковић Војислава Драгиша;

— за примерно залагање и постигнати успеси во работата

#### СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Асковић Јашара Муса, Ѓирић Душана Александар, Филиповић Љубомира Сретен, Јевремовић Сокола Будимир, Костић Будимира Антица, Мијалковић Божидача Вукашин, Митић Добривоја Синиша, Николић Ѓорѓа Радивоје, Перић Владислава Тадија Станковић Бранка Добривоје, Станковић Алексе Стојан, Стојановић Витомира Радомир, Тошић Радивоја Александар, Влатковић Милоша Томислав;

— за покажана храброст во борбата против непријателот за ослободувањето на земјата

#### СО МЕДАЛ ЗА ХРАБРОСТ

Вундук Милоша Душан.

Бр. 178

14 ноември 1973 година

Белград

Претседател  
на Републиката,  
Јосип Броз Тито, с. р.

#### У К А З

#### ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на Уставниот амандман XXXVII точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата, одлучува да се одликуваат

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

#### СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Турчиновић-Додић Анђелка;

#### СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Кораћ Васе Пуниша, Златић Марка Марко;

# СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Јелача-Мирковић Мате Катица;

## СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Булф-Јурлина Анте Мира, Бутковић-Крајцар Антона Љуба, Гргоринић Јосипа Марио, Иветац Антона Јуст, Јанковић Љубе Предраг, Негри Марка Маријан, Павицкиевас Ивана Гуидо, Радошевић Јосипа Вилко, Ракочевећ Радосава Љубомир, Жмак Петра Жељко;

— за особени заслуги во ширењето на братството меѓу нашите народи и народности, во создавањето и развивањето на политичкото и моралното единство на народите

## СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Храстар Франца Јоже, Јовановић-Драковић Антона Марица, Крањац Антона Шанто, Сиљан Ивана Иве;

— за примерно залагање и постигнати успеси во работата

## СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Чечиноввић Бартола Рудолф, Ладавац Антона Петар, Митровић Матије Етелка, Пропат Грге Силвано, Sudoli Ivana Giovanni, Укотић Шиме Назарио.

Бр. 179

14 ноември 1973 година

Белград

Претседател  
на Републиката,  
Јосип Броз Тито, с. р.

# У К А З

## ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на Уставниот амандман XXXVII точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат:

за беспримерен хероизам во борбата против народниот непријател и осведочено јунаштво и заслуги во текот на народноослободителната борба

## СО ОРДЕН НА НАРОДЕН ХЕРОЈ

Џевдет Дода, Хајдар Души, Мето Бајрактари;

Бр. 183

15 ноември 1973 година

Белград

Претседател  
на Републиката,  
Јосип Броз Тито, с. р.

# У К А З

## ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на Уставниот амандман XXXVII точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат:

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

## СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Доуган д-р Иво, Кошенина Карла Карл;

## СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Бох Јанеза Стане, Ерјавшек Валентина Валентин, Хочевар Алојза инж. Штефан, Јаснич Антона Данта, Јулик-Петернел Августа Марија, Помпе Франца др Леон, Рожеј Јоже Алојз, Шифрер Егидија Саво, Шпендал Франца Франц, Жван Симона Франц;

## СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Амброж Алојза Славко, Феист Алојза Карло, Фенз Јурија Јуриј, Гасар Алојза Славица, Гузель Франца Франц, Јакел Франца Јанез, Јелинич Фердинанда Вера, Кавич-Зика Јосипа Зденка, Клементи Матевжа Матевж, Клинар Јоже Јоже, Клинар Јоже Станко, Кошир-Бахун Карела Иванка, Кривец-Павшич Урбана Јожица, Крничар Јанеза Франц, Крзнарич Матија Миха, Малешек Валтера Франчишка, Млакар Петера Ловро, Облак Јурија Ловро, Окретич Матија Карло Пездирник Јанеза Јоже, Поточник Павла Јерца, Стругар-Пободник Антона Јоланда, Шуштершић-Шолар Јакоба Сабина, Тарман Андреја Андреј, Видиц Јоже Јоже;

## СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Акифјев-Срад Ивана Марија, Арх Антона Антон, Бергман Јосипа Антон, Бергман Јосипа Франц, Бијол Јожета Антон, Вратуша Михаела Алојз, Чоп-Робич Франца Цвета, Дејак-Хафнер Ивана Отилија, Добрајц-Лебен Франца Ана, Енгелман-Ус Петера Нађа, Ферк Јожета Миха, Ферков Антона Франчишка, Грегорек Ивана Вера, Гусев Илије Алексиј, Гузель Јосипа Јоже, Хрибар-Хабјан Томажа Метка, Иглич Јурија Марија, Интихар Јернеја Иван, Јанеш Симона Франц, Јерчић Лудвика Лудвик, Јуван Јанеза Аница, Камин-Жнидарич Мартина Даница, Клинар Џирила Макс, Коман-Елснер Антона Нада, Комљанец Антона Антон, Котник Јера Здравко, Крамар-Стојановић Јоже Марија, Крч-Фурлан Јулијана Драга, Кресник Франца Ернест;

Лесар-Петек Јанеза Михаела, Лешник Адолфа Зоран, Лукежич Антона Недељко, Лужник Андреја Франц, Маковец Јоже Алојз, Матич-Светина Иво Џида, Меснер Лудвика Рудолф, Милхбергер Јере Фрида, Печник Јакоба Аница, Петровић-Чеч Алојза Марија, Подлесник-Артач Антона Каролина, По-

рочник Вида Урх, Поточник Франца Марјан, Рат Јакоба Ангела, Разингер Јанеза Франц, Симич Пантелија Иван, Сламник Јоже Јоже, Стражишар Јожета Јоже, Шобер Јожефа Албиз, Шобер Виктор, Штуцин Јакоба Станко, Тестен Јанеза Антон, Вердинек Рудолфа Макс, Виндишар Јоже Јоже Водушек Андреја Андреј, Згонц-Шорн Франца Хилда;

— за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

#### СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Амброжић-Доленц Антона Викторија Газвода Јоже Јоже, Грили Франца Франц Кејжар Валентина Валентин, Кобентар Албина Албин Лакота Катарине Антон, Макше Франца Франц, Миклавчич Франца Франц, Палчич Јанеза Јанез Ромих Ивана Јожеф, Соклич Антона Алојз, Стердин Милоша Храбро, Шчавничар Штефана Иван, Штруц Франца Симон Влацх Јосипа др Јосип;

— за заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси во издигањето на воено-стручното знаење и борбената готовност на нашите граѓани

#### СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

Коршбаумер Фридерика Иван, Крајнц Ивана Јоже, Скриварник Марије Рудолф;

— за примерно залагање и постигнати успеси во работата

#### СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Болчина Алојза Стане, Брицел-Аклин Антона Марија, Буквић Штефана Јанез, Буквич Штефана Лудвик, Добрута Лудвика Лудвик, Ферк Франца Франц, Ферк Винценца Иван, Гржина Ивана Иван, Краупнер-Заводник Франца Марија, Матошец-Урбанц Јакоба Даница, Михелич Симона Марија, Одер-Павела Владо, Петех-Вавпетич Јанеза Регина, Петержинек Романа Макс, Погач Франца Иван, Стражишар Франца Марија, Штумфл Мартина Јанко, Топлер Блажа Влаж, Тртник-Садар Доминика Марија, Вренк-Миклавц Јанеза Зинка, Жигон Франца Марјан;

— за заслуги и постигнати успеси во работата на општонародната одбрана

#### СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

Грогл Рајка Бранко, Миклавц Хуга Хуго.

Бр. 184  
16 ноември 1973 година  
Белград

Претседател  
на Републиката,  
Јосип Броз Тито, с. р.

## СОДРЖИНА:

|                                                                                                                                                                                       | Страна |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 197. Одлука за височината на дневницата за службено патување во земјата на функционерите што ги назначува Сојузниот извршен совет — — — — —                                           | 389    |
| 198. Одлука за измена на Одлуката за измени на Одлуката за определување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран — — — — —                                                             | 389    |
| 199. Одлука за утврдување посебен износ на глобалната девизна квота за 1974 година за увоз на земјоделска механизација за производство на шеќерна репа — — — — —                      | 389    |
| 200. Правилник за начинот на издавањето и за амортизацијата на обврзниците на федерацијата — — — — —                                                                                  | 390    |
| 201. Наредба за утврдување на просечниот месечен личен доход во Југославија за 1973 година — — — — —                                                                                  | 391    |
| 202. Наредба за утврдување на просечниот месечен личен доход во Југославија за 1973 година — — — — —                                                                                  | 391    |
| 203. Наредба за утврдување на основот за одредување на боречкиот додаток во 1974 година — — — — —                                                                                     | 391    |
| 204. Наредба за утврдување на просечниот месечен личен доход во Југославија за 1973 година — — — — —                                                                                  | 391    |
| 205. Наредба за утврдување на износите на личната и семејната инвалиднина и на ортопедскиот додаток во 1974 година — — — — —                                                          | 392    |
| 206. Наредба за утврдување на износот на додатокот за нега и помош од страна на друго лице во 1974 година — — — — —                                                                   | 392    |
| 207. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ — — — — —                                                                           | 392    |
| 208. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на списанието „Quick“ — — — — —                                                                                                  | 393    |
| 209. Одлука за пренесување на преостанатиот дел на средствата од штедните влогови врз Поштенската штедилница во 1974 година — — — — —                                                 | 393    |
| 210. Упатство за измена на Упатството за отворање и укинување на жиро-сметки и други сметки на корисници на општествени средства кај Службата на општественото книговодство — — — — — | 393    |
| 211. Општествен договор за условите и начинот на извозот и увозот на вино и на други алкохолни пијачки — — — — —                                                                      | 394    |
| 212. Договор за минималните откупни цени и за единствените премии за млекото — — — — —                                                                                                | 394    |
| 213. Спогодба за промена на затечените цени за натриум карбонат (калцинирана сода) — — — — —                                                                                          | 395    |
| 214. Спогодба за промена на затечените цени за рамно стакло (влечено прозорско, леано орнамент и армирано) — — — — —                                                                  | 395    |
| 215. Спогодба за промена на затечените цени за стаклена амбалажа — — — — —                                                                                                            | 396    |
| 216. Спогодба за промена на затечените цени за лекови за хумана медицина, за медицински фластери и за дентални препарати — — — — —                                                    | 396    |
| Назначувања и разрешувања — — — — —                                                                                                                                                   | 396    |
| Одликувања — — — — —                                                                                                                                                                  | 397    |
| Меѓународни договори — — — — —                                                                                                                                                        | 81     |